



Федерација на планинарски спортови во Македонија
Mountaineering Sport Federation of Macedonia

11 Октомври 42, 1000, Скопје

+389 2 3 165 540

Република Македонија

<http://www.fpsm.org.mk/>

11 Oktomvri 42, 1000, Skopje
Republic of Macedonia

contact@fpsm.org.mk

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

На **17 август 2017 година**, градоначелникот на францускиот град Сан Жерве (St. Gervais) и Советник за регионот на Мон Блан (каде е и врвот Мон Блан 4.810 м.), издаде општински Подзаконски акт бр. 43/2017, со листа на опрема и облека што треба да ја има секој што ќе се искачува на Мон Блан по „Кралската патека“ (популарната патека која води преку планинарскиот дом Ди Гуте (DU GOUTER ROUTE):

Во Член 1 од тој Подзаконски акт, секој качувач по планинарската „Кралска патека“, чија скица на патеката е прикачена на подзаконскиот акт, мора со себе да ја има бараната опрема и облека,

Во член 2 се наведува дека секое прекршување на тој акт ќе подлежи на казна согласно R.610-5 од Кривичниот закон.

Во член 3 се задолжуваат раководителите во Жандармеријата, службите за итни работи, локалната полиција и другите повикани да го спроведуваат тој Подзаконски акт.

Годишно, во просек, Мон Блан го посетуваат околу 20.000 луѓе, односно 350 – 400 луѓе дневно, кои по различни патеки тргнуваат кон врвот. Овој Подзаконски акт е поттикнат од серијата несреќни и смртни случаи при обидите за искачување на Мон Блан. Воедно, се сугерира и ангажирање на планинарски водич за искачување/слегување, како и советување со локалната Канцеларија за високогорство (HIGH MOUNTAIN OFFICE) за моменталните услови на планината.

ЛИСТА СО ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПРЕМА И ОБЛЕКА

- Капа, глечерски очила + ски маска + крем за заштита од сонце.
- Планинарски шлем.
- Челна лампа.
- 2 пара ракавици (едни потенки и други подебели).
- Гамашаи.
- Облека соодветна за (високогорски) планински услови (чорапи, Goretex панталони и јакна, полар јакна).
- Планинарски чевли и адекватни дерези за нив.
- Појас и опрема за извлекување од глечерски пукнатини.
- Јаже.
- Цепин, планинарски стапчиња.
- GPS (Global Positioning System) уред или компас + висиномер.

Повеќе детали за Подзаконскиот акт може да најдете на Facebook страната:

<https://www.facebook.com/saintgervaismontblanc/posts/1667231513319572>